

"Промената на сопственоста нема да влијае врз постоењето и врз дејствувањето на Универзитетот", истакна д-р Хаџипрокопиу.

"Њујорк Универзитет Скопје" продолжува да нуди висококвалитетно образование, базирано врз американски и европски стандарди со програми структурирани така за да го пренесат најмодерното знаење од американските и од европските универзитети.



дентите запишани до минатиот октомври ги имаат истите опции и можности како и порано - ќе добијат национална диплома од "Њујорк Универзитет Скопје", а воедно и меѓународна диплома од "Empire State" колеџот.

"Членовите на целиот академски персонал, странски и локален, решија да продолжат да работат на 'Њујорк Универзитет Скопје' а, исто така, и сите студенти кои се запишаа пред Договорот продолжуваат да ја посетуваат наставата во Универзитетот", додаде ректорот Хаџипрокопиу.

Раскинувањето на партнерството со

Групацјата "Њујорк колеџ од Атина", според него, се должи на различни филозофии. Деканот на Факултетот за бизнис-администрација и претседател на Сенатот на "Њујорк Универзитет Скопје", Јане Миљовски појасни дека грчкиот партнер не можел да ги прифати условите предвидени со македонските закони за минимум кадар во формирањето високообразовна институција и оти тоа било првото од низата недоразбирања, кои довеле до раскинување на договорот за сопственост.

"Македонијатурист" АД Скопје во со-

Пишува: Милева ЛАЗОВА

"Њујорк Универзитетот" од Скопје ќе продолжи да работи со ново име во кампусот на поранешниот хотел "Сарај", а сите 100 студенти кои беа запишани пред раскинувањето на соработката со грчките партнери ќе ги завршат студиите на своите факултети. Ова го соопшти ректорот д-р Мајкл Хаџипрокопиу, кој го промовира новото име на институцијата, која во иднина ќе се нарекува "Њујорк Универзитет Скопје за американски и европски студии".

Овој Универзитет пред неколку месеци го промени статусот на сопствеништво и сега негов единствен сопственик е "Македонијатурист" АД Скопје. Во согласност со тоа, Универзитетот ги смени името, логото и симболите.

НОВО ЛОГО

"Промената на сопствеништвото на никаков начин не влијае врз постоењето и дејствувањето на Универзитетот. Ние сме акредитирана институција и ќе продолжиме со своите напори да ги постигнеме нашите цели, односно нудење висококвалитетно образование", истакна ректорот на "Њујорк Универзитет Скопје", д-р Мајкл Хаџипрокопиу.

Тој додаде дека прашањето на сопствеништвото е решено и оти Универзитетот веќе пристапил кон реорганизација на додипломските академски програми за нивна модернизација и проширување во областа на постдипломските студии.

Д-р Хаџипрокопиу соопшти дека сту-

КОЛЕЏОТ В НАДМИНА НЕДО



ЕДНА ОД НАЈМОДЕРНО ОПРЕМЕНИТЕ УЧИЛНИЦИ

АМЕРИКАНСКИ И ЕВРОПСКИ СТУДИИ"



"ПРАШАЊЕТО НА СОПСТВЕНИШТВОТО Е РЕШЕНО", ВЕЛИ РЕКТОРОТ Д-Р ХАЌИПРОКОПИУ



ТИМОТ ОД ПРОФЕСОРИ ПОЛН СО ОПТИМИЗАМ ПРОДОЛЖУВА ДА РАБОТИ

општение за печат информира дека со својот грчки партнер при основањето на Универзитетот се обврзале на еднаков влог од по 700.000 евра за негово опремување.

"Македонијатурист" целосно ги исполни преземените обврски и изврши реконструкција на објектот во Сарај и заедно со набавката на соодветна опрема вложи повеќе од 1.200.000 евра. Од друга страна, најголемиот дел од вложувањата на грчката фирма се состојеа од употребен инвентар и стара опрема, кои не одговараа на стандардите на ви-

сокообразовна дејност. Набрзо по почетокот на заедничкото работење ние изразивме сомневање дека господинот Фуџис, како единствен содружник и управител на 'Њујорк Колеџ' ДООЕЛ Скопје, ги водел деловните книги спротивно од законите и од подзаконските прописи на Република Македонија, дека сметководството било водено од некомпетентно лице и на начин спротивен на законите на Македонија и дека финансиските обврски кои настанале пред заедничкото вложување не се намерни. Како врв на дрскоста и израз на очигледната не-

чесност на овој човек-фирма, укажуваме на понудата која ја достави до нас, во која за излез од неговата 'инвестиција' бара 900.000 евра, при што во пресметката ги вбројуваа и студентите како да станува збор за предмети...", се наведува во соопштението на "Македонијатурист" АД Скопје, во одговорот на информациите кои претседателот на групацијата "Њујорк колеџ од Атина", Елијас Фуџис ги пласираше пред еден месец во Скопје.

ПРОДОЛЖУВАЊЕ

Инаку, овој Универзитет е акредитирана приватна високообразовна установа, која почна со своите активности во академската 2005/2006 година како "Универзитет Њујорк Скопје" сега со ново име "Њујорк Универзитет Скопје за американски и европски студии, со скратен назив "Њујорк Универзитет Скопје". Колеџот има околу 100 студенти и меѓународен наставно-научен кадар од повеќе европски земји и од САД. Работи според критериумите на Болоњската декларација и покрај петте насоки за додипломски студии, од март ќе организира и постдипломски студии. На овој Универзитет функционираат пет факултети - за бизнис администрација и деловно право, за компјутерски науки и информатички технологии, за политички науки, меѓународни односи и европски студии, за комуникации, новинарство и односи со јавноста и за модерни јазици и хуманистички науки. Во програмите на старо-новиот Универзитет спаѓаат и додипломските студии во траење од три години, потоа специјалистички студии и магистерски студии во траење од една година и докторски студии кои траат три години. Во рамките на Универзитетот свое работење остварува и "Accademia Italiana", која нуди професионални студии во областа на модата и дизајнот. Олеснителна околност за оние кои сакаат да студираат на овој Универзитет се и финансиската помош и стипендиите - "Борис Трајковски", потоа стипендии за одлично покажани резултати и можност за плаќање на рати и други прилагодливи финансиски договори.

О САРАЈ ГИ РАЗБИРАЊАТА



ВО РАМКЕТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ФУНКЦИОНИРА И "ACCADEMIA ITALIANA"